



ВИКТОР БОЕВ СО ПОРАКАТА НА МИРОТ НА СЕВЕРЕН ПОЛ – 2002 ГОДИНА

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"Материјалните подготовки, односно финансиите се најболната страна, бидејќи веќе контактирав со некои фирми, но оттаму нема повратен сигнал. Сè уште салдото е нула", вели Виктор Боев, плашејќи се дека нема да замине на Јужниот Пол, затоа што македонските спонзори "кикснаа".

"Јас би го однел македонското сонце, но ми е страв да не го стопи мразот на полот. Нашето сонце многу е жешко, ако го закачам на нултата точка ќе има глобално затоплување", се шегува Боев во врска со еколошките проблеми на планетата.

МАКЕДОНСК СЕВЕРНИОТ



ПРВИОТ МАКЕДОНЕЦ КОЈ СКОКНАЛ НА СЕВЕРНИОТ ПОЛ СО ПАДОБРАН

Македонскиот агент 007, алијас - Џемс Бонд, Виктор Боев", кој пред две години гордо и достоинствено го постави државното знаме на нултата точка од Северниот Пол, се подготвува за нова авантура, освојување на Јужниот Пол - Антарктикот, бидејќи сака да ја пренесе нашата вековна култура и пораката на мирот на македонскиот народ. Со тоа постои непроценлива шанса да биде првиот Македонец, кој истовремено бил на двата пола, каде што во енормно студени услови на минусни температури се вееше македонското сонце.

"Психофизички сум подготвен", вели Боев, кој има лавовско срце и свесно се соочува со новиот предизвик.

"Се занимавам со разни

спортови: летање, падобранство, фитнес, ролерки, пливање, скијање итн. Но, за ова не се потребни некои класични подготовки, кои често се поврзуваат со трчање 10 километри итн.; туку се соочуваат со физичка подготовка или аклиматизација на минусни температури", истакнува Боев, кој има еден голем проблем, а тоа се спонзорствата за оваа напорна експедиција.

Имено, и покрај тоа што ова неверојатно патување има хумана симболика, односно идејата е да се промовираат Република Македонија, нејзиниот јазик, култура, сепак спонзорите затајуваат. На почетокот тие многу му ветувале, но како се ближи времето за патување така надежта кај Боев згаснува. Спон-

зорите сè уште финансиски не го поткрепуваат и затоа оваа мировна мисија, која по многу нешта личи на Кирило-Методијевата мисија во Моравија, е доведена во прашање.

"Јас сум единствениот Македонец кој бил на Северниот Пол, а добив покана да учествувам и во експедицијата на Јужниот Пол. Тоа е мојата цел, која си поставив - од Арктик до Антарктик, од точката нула до точката нула. За ова имам поддршка и од професорот Јовица Угриновски (неврохирург), кој веќе беше на Јуж-

ниот Пол, меѓутоа ќе бидам единствен кој можеби бил на двете места. Идејата е да се промовира Македонија, бидејќи во ова време нам ни треба светска промоција, признавање, бараме да се докажеме, а веќе со експедицијата на Северниот Пол направив каква таква културна пропаганда. Ја рекламирав Македонија и тоа на највисоко ниво", потенцира Боев, кој за оваа експедиција имал "амин" од Кофи Анан, починатиот претседател Борис Трајковски и други.

Тој истакнува дека специ-



ДО ЈУЖНИОТ ПОЛ ПРВО СЕ ПРИСТИГНУВА СО АВИОН, КОЈ СЛЕТУВА НА ЛЕДЕНА ПИСТА



ДО НУЛТАТА ТОЧКА НА ЈУЖНИОТ ПОЛ СЕ ОДИ СО СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА

А ШАНСА ДА СЕ СПОЈАТ И ЈУЖНИОТ ПОЛ



ЧЛЕНОВИ НА ЕКСПЕДИЦИЈАТА КОИ ВО 2000 ГОДИНА БЕА НА НУЛТАТА ТОЧКА НА ЈУЖНИОТ ПОЛ

јалната зимска опрема не може да се набави во Македонија, но најважно е таа да може што повеќе да ја задржи температурата на човечкото тело.

"Оваа експедиција чини три пати повеќе од онаа за Северниот Пол. Таа во 2002 година ме чинеше 7.000 американски долари. Но, ова е поскапа, бидејќи дестинацијата е поголема. Се патува со авион до Антарктика, односно се слетува на Антарктик. Авион не слетува на нултата точка, туку се останува во месноста Патриот хил, а од

таму до нултата се оди со специјално изготвени возила. Тој пат од 400 до 500 км се минува за четири или пет дена", раскажува Боев.

Но, претходно аклиматизацијата ќе биде во Чиле во гратчето Ушуаиа и Пунта Арнас, познати места од документарците. Потоа се патува за Патриот хил, каде се останува ден или два, а потоа со возилата до нултата точка. Тој се надева дека со падобран ќе скока кај Патриот хил, колку тоа да биде симболично, бидејќи на Јужниот Пол е забрането скокање на

точка нула. Наводно имало несреќи и затоа е забрането од ООН. Таму дури има поларни бази на Американците, Русите итн., кои не сакаат да имаат непредвидени воздушни случувања. Боев нè потсети и на патувањето за Северниот Пол.

евме на мраз. Тоа е константна температура. Таму престојуваш одредено време, а доколку ги извадиш раковниците ти замрзнува раката. Единствено лицето околу очите и носот е најотпорно на студот. Точката нула е место каде што се спојуваат сите 24 меридијани. Таму се чувствував поблиску до Господ. Таму нема ништо. На нултата точка има универзално време, таму не постојат исток, запад, таму на компасот се покажува југ", вели Боев, за-



ЕКСПЕДИЦИЈАТА ОД СЕВЕРНИОТ ПОЛ: КАМАЛ СИНГХ, РЕЈЧЕЛ ТОМАС, ЕВГЕНИЈ БАКАЛОВ, ВИКТОР БОЕВ И ЖЕРВАЗИ

"Се патува со авион до Москва, а потоа до гратчето Хатанга, од таму до Северниот Пол, каде се престојува во шатори поставени во поларната база, која се вика Борнео. Ние на минус 40 степени спи-

вршувајќи ја приказната со спомените на скромните јадења леб и мармалад, кои во поларната база секогаш биле засладени со чаша вотка, која помагала за циркулација на крвта.